



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЈА

Број 20

Скопје, понеделник, 1 октоври 1945 год.

Год. I

Службен весник на федерална Македонија излегуе
повремено. Ракописите се праќаат на адреса: Службен
весник на федерална Македонија — Скопје.
Ракописите не се враќаат

Цена 2 динари од табак. Претплата за 6 месеци 110
динари. Огласите се приемиат по тарифата, објавена
во Службен весник бр. 10. Чековна сметка бр. 83-109.

На основание чл. 3 од законот за изменење и дополнење на Решението на Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија за конституирањето на АСНОМ како врховен законодашен и извршен орган на државната власт во Македонија, Президиумот на народното собрание на своето заседание од 8. IX. 1945 година го донесе следниот

ЗАКОН

за прогласување на денот на народното востание во Македонија за народен празник

Чл. 1

За да се прослави споменот на оној ден, кога во Македонија пукнаа први востанички пушки против Фашистичките окупатори и нивните слуги, **СЕ ПРОГЛАСУЈЕ ДЕНОТ 11 ОКТОБРИ ЗА НАРОДЕН ПРАЗНИК**, кој ќе се прославује секоја година како ден кога отпочна во Македонија народното востание против фашистичките завојувачи и нивните слуги.

Чл. 2

Овој закон влегуе во сила од денот на неговото објавување во Службениот весник на федерална Македонија:

Президиумот на Народното собрание на Македонија.

Секретар,
Др. Б. Спиров с. р.

Претседател,
М. Андонов Ченто с. р.

117

Президиумот на Народното собрание на Македонија на основание точка 2 и 3 од решението на АВНОЈ од 29 ноември 1943 година за изградуењето на Југославија на федеративен принцип, а имајќи го предвид член 1 од Законот за давање амнестија и помилуење донесен од АВНОЈ на 6 јули 1945 година (Службен лист на ДФЈ 422—47 го донесе следниот

ЗАКОН

за давање амнестија и помилуење за престап-
ленија наказуеми по законите на Федерална
Македонија.

Член 1

За наказуемите дејанија кои се судат по законите на Федерална Македонија право на давање амнестија и помилуење има Народното собрание на Федерална Македонија, односно неговиот Президиум, доколку оваа амнестија не е веќе содржана во законите, односно решенијата на Привремената народна скупштина на Д. Ф. Југославија, односно нејзиното Претседателство.

Член 2

Постапката за помилуење може да биде отпочната по службена должност или по молба

Член 3

За амнестија или помилуење може да замоли самото осудено лице или некој друг место него. Молбата се поднесуе до судот, кој судел во прва степен. Ако се поднесе молбата до некое друго надлештво, последното е должно да ја испрати до соответниот суд. Ако осудениот поднесе молба преку управникот на затворот, заводот или логорот за принудителна работа, управникот е должен да го даде своето мнение за држањето и здравјето на осудениот.

Член 4

Првостепенит суд ја испраќа молбата со своето мнение и мнението на управителот на затворот безодложно до Министерот на правосудието на Федерална Македонија. Министерот на правосудието исто така безодложно ја испраќа молбата до Президиумот на Народното собрание на Македонија за решуење.

Член 5

По службена должност можат да предложат на Президиумот на Народното собрание на Македонија давање амнестија или помилуење, Претседателството на Народната влада на Македонија или Јавниот обвинител за Македонија. Во овој случај мнението предвидено во член 3 од овој Закон не е нужно.

Член 6

Указот за амнестија и помилуење се објавуе во Службениот весник на Федерална Македонија.

Член 7

Овој Закон влегуе во сила со денот на објавуењето.

Президиумот на Народното собрание на Македонија.

Секретар:

Д-р Б. Спиров, с. р.

Претседател:

М. Андонов-Ченто, с. р.

Министерство на земјоделие и шумарство

118

НАРЕДБА

за успешно спроведуење на есената сеидба
во федерална Македонија

Чл. 1

Целта на Наредбата е да организира и олесни спроведуењето на есеното засејување во федерална Македонија.

Чл. 2

За успешното изводуење на есеното засејување се образуваат окружни, околијски општински и селски сеидбени комисији во состав: два представитела од Н. одбор, два представитела на НФ, по еден представител на АФЖ и НОМС, рефератот по земјоделие и други агрономи, ако такви ги има на служба во местото каде се образува сеидбена комисија.

Чл. 3.

Задачите на сеидбените комисији се:

1) да се води најширока пропаганда за поголемо засејување през таја есен;

2) да се доставуваат и распределуваат потребните количества семина во тесно сотрудничество со органите на Министерството на земјоделие и шумарство, Министерството за трговија, „Докуп“ и др;

3) да се изврши правилно распределувањето на производствените средства (инвентар жив и мртов, работна рака и др.) како по потреба и по свое осмтрение да го извршат прехврлувањето им од едно стопанство во друго во реонот на општината. околијата или округот;

4) да мобилизираат потребен број занаятчиин-ковачи, колари и др. и правилно ги распределуваат во реоните;

5) да пратат токот на есеното сеение и да секој 1 и 15 во месецот испраќаат на по гориниот одбор сведенија за засејаните површини. Сведенијата се систематизираат од околијските и окружните референти по земјоделие и испраќаат во Министерството за земјоделие и шумарство;

6) да отдаваат под наем ниви, сопственост на стопани, кои по една или друга причина не ги разработуваат до 15.X.1945 г. Половината од наемот оди во полза на фондот „Подобрење на земоделиего“, 1/4 во полза на НФ, 1/4 во полза на соответниот народен одбор.

7) за исполнените на поставените задачи сеидбените комисији бараат содејствие и од воените власти и

8) да работаат за брзото и успешно спроведуење на есената сеидба;

Чл. 4

Сеидбените комисији кои задолжително заседаваат нај-малку еднаш седмично, своите решенија ги соопштуваат на стопаните по нај-брз начин: радио, штампа, барабани и др.

Чл. 5.

Референтот по земјоделие за секое за-

седание изготвуе по еден кус, доклад, со кој известуе останалите членове на одборот за токот и пречките на сеидбата.

Чл. 6.

Сеидбените комисији се должни да осигурат превозни средства за референти по земјоделие, кој се должни нај-малку 4 (четири) дена во седмицата да бидат на терен.

Чл. 7.

Во случај да во околицата има повеќе агрономи, независно на каква служба, се на заедничката конференција со сеидбената комисија си распределуваат околицата на реони.

Чл. 8.

Сите агрономи се задолжуат, да во својот сеидбен реон одржат предавања и да дават совети за по-резултатно и поправилното изведување на есената сеидба.

Чл. 9.

Сите антифашистички организации да даваат полно содејствие на лицата натоварени за спроведување на есената сеидба.

Чл. 10.

Наредбата влегуе во сила од денот на обнародувањето и. во Службен весник на федерална Македонија.

Министер, Б. Фотев с. р.

119

Бидејќи да уште не се разработени напатствија за односот на држ. шум. претпријатие „Фешума“ и Одделението за шумарство, а со цел да се овозможи побргу да бидат изнесуени дрв. материали

РАЗРЕШУАМ:

Да држ. шумско претпријатие „Фешума“ врши со свој жиг жигосање на сите држ. производи: на фасониран и не фасониран дрвен материал и огревно дрво, произведено од самото претпријатие. —

Жигосањето да се врши во самото сециште, а на трупците се ставуе и број.—

Во исто време се разрешуе на органите на „Фешума“ да издават контролни белешки за извоз на дрв. производи, произведени од нејезините манипулации, а во белешките се забележуат сортиментите, кои се изнесуат и бројат на истите.

Ова решение се издава времено додека не се изработи правилник и напатствија за односот на „Фешума“ спрема органите на одделението за шумарство и нивната работа.

Ова решение да се испрати на Држ. шум. претпријатие „Фешума“ за исполнување и до сите окружни и околицки н. о. за сведение.

Министер,
Б. Фотев, с. р.

Министерство на социјалната политика

120

На основата на чл. 5 од Повелбата за изменување надничните (платните) разреди во институциите за задолжително социјално осигурување и одредување единствена таблица за сите институции за задолжително социјално осигурување IV Бр. 1735 од 27 јули 1945 год. на Министерот на социјалната политика на Д. Ф. Југославија ја определувам долната

ТАБЛИЦА

на паричниот еквивалент на принадлежностите во натура за територијата на Федерална Македонија.

I. Потполно снабдување за возрасни	Разред		
	I	II	III
1. со квартира	30	25	20
2. без квартира	27	23	18
II. Потполно снабдување за прислужници, домашни слуги и ним слични лица:			
1. со квартира	25	21	18
2. без квартира	22	19	15
III. Одделни оброци на храна			
1. појадок	4	3	2
2. ручек	12	10	8
3. вечера	8	7	6
IV. Квартيري			
1. соба и кујна наедно	100		
месечно			
2. 1 соба и кујна	150		
3. 2 соби и кујна	220		
4. 3 соби и кујна	300		
5. Секоја понатаму соба	50		
6. Засебна соба со во- кујнина	150		
7. кревет во општа соба			
дневно		2	
V. Животни намирници и останати потреби			
1. пченица	за 100 кгр.	дин.	220
2. рж	за 100 кг.	Дин.	190
3. ченка	за 100 кг.	Дин.	180
4. јачмен	за 100 кг.	Дин.	190
5. зоб	за 100 кг.	Дин.	190
6. грав	за 100 кг.	Дин.	350
7. кромпир	за 100 кг.	Дин.	150
8. пченично брашно	за 100 кг.	Дин.	300
9. наполично брашно	за 100 кг.	Дин.	250
10. ржано брашно	за 100 кг.	Дин.	220
11. ченкано брашно	за 100 кг.	Дин.	200
12. јачмено брашно	за 100 кг.	Дин.	220
13. трици	за 100 кг.	Дин.	150
14. леб	на килограм	Дин.	4
15. сланина (сува)	на кило	Дин.	40
16. маст	на килограм	Дин.	25
17. путер	на килограм	Дин.	30
18. зејтин	литар	Дин.	13
19. млеко	чигар	Дин.	3

20. вино	литар	Дин.	4
21. пиво	литар	Дин.	4
22. оцет	литар	Дин.	4
23. свињи	на парче	Дин.	800
24. овци	на парче	Дин.	300
25. кози	на парче	Дин.	500

Оваа таблица влезе во сила од 1 август 1945 год.

Министер,
(Д-р. Неџат Аголи)

Министерство на трговијата и снабдуенјето

121

НАРЕДБА

ЗА ЗАПОЧНУЕЊЕ РАБОТАТА НА ВОЛНОВЛАЧАРНИЦИТЕ

Согласно решението бр. 8984 од 27 VIII 45 год. на Сојузното Министерство на трговијата и снабдуенјето, Министерството на трговијата и снабдуенјето

НАРЕДУЕ

Чл. 1.—

Волновлачарниците можат да започнат работа под следните условија:

1) воденичарите се задолжуат да водат работна книга со следните рубрики:

- дата на приемот на волната
- име, презиме и местото на живеење на лицето кое ја дава волната во работа.
- количината на предадената волна
- дата на предавњето на изработената волна.
- количината на издадената изработена волна.

Чл. 2.—

Волна ќе се зема во работа само од оние сопственици на овци кој согласно на одредбите на Уредбата за откуп на волна № 275 од 8 V 45 г. ги исполниле своите задолженија што ќе докажат со потврда од соодветниот околистски народен одбор.

Чл. 3.—

На волновлачарите им се забрануе: ку-

пуење и продавање на волна, преработуење на табачка волна и работа за џем.

Чл. 4.—

Околските народни одбори се задолжуат да вршат надзор над работата на волновлачарите во смисол на горните прописи.

Чл. 5.—

Секое нарушуење на оваа наредба ќе се казнуе по законот за спекулацијата.

Оваа наредба влегуе во сила од денот на нејзиното објавуење.

ПОМ. МИНИСТЕР:
Д-р. Г. Гаврилски с. р.

Министерство на просветата

122

РЕШЕНИЕ

за непризнавање на свидетелствата и квалификациите на слушателите од приправниот курс I и II година од 60 класа на Нижата школа на Војната академија.

Чл. 1.

Не се признаваат свидетелствата и квалификациите добиени воз основа на тие свидетелства на слушателите од приправниот курс I и II; година од 60 класа на Нижата школа на Војната академија, дадени за време окупацијата спрема определениот ранг од бугарското Министерство на просветата.

Чл. 2.

Рангот на горниот курс ќе го определи Министерството на просветата на демократска федеративна Југославија.

Чл. 3.

Ова решение влегуе во сила од денот на објавуењето во „Службениот весник“ на федерална Македонија.

Министер на просветата:
Н. Минчев с. р.

О Г Л А С Е Н Д Е Л

СУДСКИ ОГЛАСИ

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Вишиот Војни Суд при Југ. Армиа II бр. 1255 од 25 јуни 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Д-р Благој Панчев Бошков од Скопје ул. „327“ № 49.

КОЈА ГЛАСИ

Вишиот Војен Суд, Векје при Генералштабот на Југословенската армија го разгледа пресудата на Вишиот Војен Суд, Векје при Главниот штаб за Македонија од 2 јуни 1945 год. II бр. 92/45, за кривичното дело против оптужените:

Д-р. Благој Панчев Бошков, родом од гр. Скопје и ова лице го осудуе како следва:

Д-р. Панчев се осуди на 5 (пет) години тешка присилна работа, губиток на граѓанските права за 10 (десет) години и конфискација на имотот.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, Бр. 621-4. 25

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Вишиот Војни Суд при Југ. Армие II бр. 1255 од 25 јуни 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Димитар Томев Чкатров од Скопје

КОЈА ГЛАСИ

Вишиот Војен Суд, Векје при Генералштабот на Југословенската армија го разгледа пресудата на Вишиот Војен Суд, Векје при Главниот штаб за Македонија од 2 јуни 1945 год. II бр. 92/45, за кривичното дело против оптужените:

Чкатров Томев Димитри, родом од гр. Прилеп, инжињер и ово лице го осудуе како следва:

Чкатров е осуден на смрт со стрелање.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, Бр. 621-3. 26

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Вишиот Вој. Суд при Југ. Армиа II бр. 1255 од 25 јуни 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Димитар Христов Гјузелов од Скопје, ул. „331“А Бр. 9

КОЈА ГЛАСИ

Вишиот Војен Суд, Векје при Генералштабот на Југословенската армија го разгледа пресудата на Вишиот Војен Суд, Векје при Главниот штаб за Македонија од 2 јуни 1945 год. II бр. 92/45, за кривичното дело против оптужените:

Димитри Христов Гјузелов на смрт со стрелање и губиток на чесните права за секога.

Гјузелов се осудуе на конфискација на имотот.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд, Бр. 621-2. 27

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Вишиот Вој. Суд при Југ. Армиа II бр. 1255 од 25 јуни 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Спирос Георгиев Китинчев од Скопје ул. 90. № 43.

КОЈА ГЛАСИ

Вишиот Војен Суд, Векје при Генералштабот на Југословенската армија го разгледа пресудата на Вишиот Војен Суд, Векје при Главниот штаб за Македонија од 2 јуни 1945 год. II бр. 92/45, за кривичното дело против оптужените:

Китинчев Георгиев Спирос родом од гр. Скопје и ово лице го осудуе како следва:

2) Китинчев Георгиев Спирос на 20 (двадесет) години робија, губиток на граѓанските права за секога и конфискација на имотот.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од обја-

внуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 621-1. 28

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Војни Суд на V Армија во Скопје бр. 197 од 21 VIII. 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Јанко Куртев од Скопје

КОЈА ГЛАСИ

„Куртев Јанко се осудуе на 2 (две) години лишуење од слобода со присилна работа условно за една година... конфискација на имотот со тоа на семејството да му остават нужните средства за живот... и конфискација на недеklarираните стоки“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 1492. 29

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Војниот Суд при V Армиа Суд. бр. 101 од 15 јули 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Емануил Бојаџиев од Скопје ул. „235“А Бр. 7.

КОЈА ГЛАСИ

„Емануил Бојаџиев се осудуе на 1 (една) година лишуење од слобода со присилна работа, конфискација на целиот имот, имајќи го предвид чл. 6 од Законот за конфискацијата, конфискација на атебринот и загуба на политичките и граѓанските права за 2 (две) години“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 1067/45 30

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Војниот Суд при Командата на Гр.

Скопје бр. 89 од 20 април 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Никола Стојчев „Чаирчанец“ од Скопје ул. 4 % 13.

КОЈА ГЛАСИ

„Согласно истиот законски пропис окривениот Никола Стојков се казнуе со 15 (петнаесет) години тешка присилна работа, конфискација на стоката, конфискација на целиот имот и трајно губење на војничка и граѓанска чест.

На таткото му Митре Стојков Христов да му се остави за издршка“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 1341. 31

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Војниот Суд при Команда на гр. Скопје бр. 351 од 11 јуни 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Павле Панев, трговец од Скопје

КОЈА ГЛАСИ

„Согласно истиот законски пропис окривениот Павле Панев се казнуе со 10 (десет) години тешка присилна работа, конфискација на имотот и 10 (десет) години губење на граѓанска чест“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 2080. 32

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Судот за аНционал. Чест во Куманово бр. 98 од 1 јули 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Васил Манушев од Куманово

КОЈА ГЛАСИ

„1) Васил Манушев се осудуе на четири години губење на националната чест, една година лесна присилна работа и полна конфискација на имотот“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите

„Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 1069/45. 33

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Војниот Суд при Скопска Област во Скопје Суд бр. 41/44 од 4 јануари 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотот Христо Здравев Савев од Скопје -- Тетово

КОЈА ГЛАСИ

„Христо Здравев Савев, роден во Тетово, жител на Скопје, се осудуе: на 10 (десет) години тешка присилна работа и конфискација на целокупниот му имот“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 1494 34

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Војниот Суд на Војната Област во Скопје Суд бр. 577 од 21 јуни 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Георги Тодоров Папатеодоси од Скопје

КОЈА ГЛАСИ

„Георги Тодоров Папатеодоси се осудуе на казна: две години тешка присилна работа условно за две години и конфискација на целокупниот му имот“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 1491. 35

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Војниот Суд на Скоп. Област бр. 710 од 14 јуни 1945 год. со која е осуден на конфискација на имотите Милош Томов Огњанович од Галичник

КОЈА ГЛАСИ

„Го осудуе како следеуе:

8) Милош Томов Огњанович на 15 (петнаест)) тешка присилна работа и конфискација на имотот“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 1571. 36

I. Согласно чл. 15 од законот за конфискација „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 40 од 12 VI 1945 год. и неговото аутентично толкување „Службени лист“ Д. Ф. Ј. бр. 56 од 5 VIII 1945 год. се објавуе извод од пресудата на Војниот Суд при Скоп. област, бр. 710 од 14 јуни 1945 год., со која е осуден на конфискација на имотите Златан Манојло Десич од Маврово,

КОЈА ГЛАСИ

„Го осудуе како следеуе:

Златан Манојло Десич на осум години тешка присилна работа и конфискација на имотот“.

II. Согласно чл. 7. од цитираниот закон и неговото аутентично толкување во истите „Службени листови“ се канат кредиторите на осудениот да во срок од 15 дена од објавуењето на оваја објава во „Службени лист“ на Федерална Македонија, пријават на овој суд својте барања.

Од Скопскиот Околиски Народен Суд,
Бр. 1570 37

ОГЛАС

По барањето на Христо Тодоров Илиев, од Велес ул. „Маршал Тито“ бр. 140, покренат е поступак при овој суд за поништуење на потврдата издадена од Главната комисија за истеглуење и размена на банкнотите — Скопје № 1007, серија „Е“ на сума од 98.000 лева.

Се повикуа секој, кој ја има горната потврда, да во срок од 1 месец од денот на објавуењето на овој оглас во Службениот весник, истата ја донесе во овој Суд, или да стави приговор против поништуењето, оти после овој рок потврдата ќе се огласи за поништена.

38 Околиски народен суд Велес бр. 728

ОГЛАС

Околискиот Народен суд во град Велес со ова огласуе да со своето решение од 9 август 1945 година, го регистрира Градското претпријатие „Гранп“ на стр. 1 бр. 1 во трговскиот регистар.

Фирмата и седиштето на претпријатието е: „Гранап“ — гр. Велес.

Задача на претпријатието е: да доставува трговски стоки и животни продукти како и секакви други предмети за лична и домашна употреба.

Претпријатието ќе се управува, претставува и потпишува од управното тело.

Од Околинскиот народен суд гр. Велес, Бр. 463 од 9 август 1945 год. 39

ОГЛАС

Јано Донеv Јанчев, земјоделец од с. Горно Дисан, околија Неготинска, округ Велешки, заведе поступак за поништување на потврдата серија „Е“ бр. 22002 на сума од 3415 динара издадена на име Јано Донеv Јанчев, од с. Горно Дисан, од комисијата за разменување на окупационите пари за околија Неготинска.

Се канат сите оние, кои ја имаат таа потврда да ја покажат на овој суд, или пак на истиот да донесат приговор против заведениот поступак за поништување на истиот и тоа во рок од 20—дваесет дена од излегувањето на овој оглас.

Во случај да во оставениот срок никој не се јави со потврдата или не се поднесат приговори, Судот ќе го усвои предлогот на Јано Донеv Јанчев, од с. Горно Дисан, и ќе ја поништи гореопишаната потврда.

Околински народен суд во гр. Кавадарци Бр. 747/45 од 13 IX 1945 год. 40

РАЗНИ ОГЛАСИ

ОБЈАВА

Се канат сите лица, кои имаат било какво барање или долг од фирмата „Спектор“, трговија со боји и лакови на Ратко Вељанов Божинов, од Скопје, ул. 105 бр. 18, да се во рок од 15 дена јават писмено или лично на Управата на народните имоти во Скопје и да го пријават својот долг или својето барање.

После горе определениот рок пријави на кредитираните нема да се земаат предвид за исплата, а спрема должниците ќе се превземат принудни мерки за наплата.

41 Од управата на народните имоти

Лична карта бр. 103/45 издадена од Околинскиот народен одбор Крива Паланка е изгубена и е прогласувам за невалидна Берија Есатова Ибраимова, домаќиња од Крива Паланка 42

ОД РЕДАКЦИЈАТА

Сите народни судови да ги испраќаат своите огласи право на редакцијата.

Редакцијата претплатата е прима преку поштенска штедионица филијал Скопје — чек. сметка бр. 83.109.

Сите претплатници треба да ликвидираат со претплатата за I и II полугодие до крај на овој месец.

Новите претплатници, не можат да получат бр. 1, 2, 3, 4 и 5 пошто редакцијата не располага со тија и затоа претплатата ќе им се смета за 1945 год. 165 динара.

Потврдата издадена од пошта или поштенска штедионица е доволна за правдање на уплатената сума и редакцијата нема да испраќа посебни потврди — сметки на своите претплатници.

СОДРЖАЈ

- 117 Закон за прогласување на денот на народното востание во Македонија за народен празник стр. 119
- 118 Закон за амнестија и помилување за престаплености на наказуеми по законите на Федерална Македонија и
- 119 Наредба за успешно спроведување на есената сеида во федерална Македонија стр. 120
- 120 Таблица за паричен еквивалент на припадностите во натура за територијата на федерална Македонија. стр. 121
- 121 Наредба за започнување на работата на волновлачарниците стр. 122
- 122 Решение за непризнавање на свидетелствата од I и II година на нижата школа на Војна академија стр. 122
- 25-41 Огласен дел стр. 123, 124, 125
- Од редакцијата стр. 125